

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 24

Понеделник, 28 октомври 2019 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

| Рег. бр. | Стр. | Рег. бр. | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 472. | | 473. | |
| Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Дабиле, Општина Струмица | 1 | Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Дабиле, Општина Струмица | 2 |

472.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање втора јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Дабиле, Општина Струмица

Член 1

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Дабиле, Општина Струмица со површина од 121.98 ха.

Планскиот опфат го опфаќа селото Дабиља, Општина Струмица, на подрачјето на КО Дабиле.

Член 2

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Втората јавна анкета ќе трае од 31.10.2019 год. до 07.11.2019 год., а втората јавна презентација ќе се одржи на ден 01.11.2019 година во 11:00 часот во просториите на „Дом на култура“ с. Дабиле.

Член 4

Урбанистичкиот план за село Дабиља, Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на „Дом на култура“ с. Дабиле.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-8089/2
25.10.2019 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

473.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација за изработка на Урбанистички план за село Дабиле, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета за изработка на Урбанистички план за село Дабиле, Општина Струмица со површина од 121.98 ха, во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втората јавна анкета од 31.10.2019 год. до 07.11.2019 год., а втората јавна презентација на ден 01.11.2019 година во 11:00 часот во просториите на „Дом на култура“ с. Дабиле.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-8089/3
25.10.2019 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.